

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Мултифазен контаминиран транспорт			
2.	Код	2FP220612			
3.	Студиска програма	Инжинерство на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-први семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р. Блажо боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на основите на мултифазните контаминирани транспорти				
11.	Содржина на предметната програма: Основни поими, Место и улога, Основни податоци за контаминирани транспорти, Видови на мултифазни транспорти, Развој, методи и предвидување на технологии, Развојни способности и статистичка обработка, Концепт на развој на модели на мултифазни транспорти, Основи на контаминирани транспорти, Експерименти, моделирање, истражување, еколошки анализи, Посебни методи, Технологија на мултифазен контаминиран транспорт (Контејнери, Капсули, .....), Изработка на мониторинг и еколошка анализа.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	60 часови			
14.	Распределба на расположливото време	20+20+10+5+5			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	20	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	20	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	10	
		16.2.	Самостојни задачи	5	
		16.3.	Домашно учење	5	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Проектна задача			30 поени
	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усна)			50 поени
	17.3.	Активност и учество			20 поени
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Проф. д-р Блажо Боев	Мултифазен контаминиран транспорт Интерна скрипта,		
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.				